



3 MEĐUNARODNI KONGRES I IZLOŽBA

## ODRŽIVA ARHITEKTURA ENERGETSKA EFIKASNOST

4.-6. oktobar 2019. | Beograd | Srbija

### ТРЕТ МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС ОДРЖЛИВА АРХИТЕКТУРА - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Третиот меѓународен конгрес за ОДРЖЛИВАТА АРХИТЕКТУРА - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ќе се одржи од 04-06 Октомври 2019 година во реномираниот и атрактивен простор на Југословенската кинотека, во центарот на Белград. Конгресот е во организација на Здружението ЕКОКУЛТ+ и списанието за еко архитектура и култура ЕКО КУЌА, во соработка со Архитектонскиот факултет на Универзитетот во Белград, Загреб и Подгорица.

Конгресот на ОДРЖЛИВАТА АРХИТЕКТУРА - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ вклучува неколку сегменти: предавања на познати светски архитекти и работилници наменети за архитекти, студенти и докторанти, како и изложба на проекти и реализирани објекти на предавачите која ќе биде отворена во фоајето на југословенската кинотека од 4-ти до 6-ти октомври. Наменет е за архитекти, студенти, дизајнери, креативни заедници и експерти од сродни области.

Конгресот во сите сегменти ќе опфати значајни теми со фокус на одржлив, еколошки и енергетски ефикасен пристап кон архитектурата со користење на обновливи извори на енергија, соодветни материјали, современи технологии и системи на градење. Предавачите, авторитети во овие области во светски размери, преку последните проекти и студии ќе им ги приближат на публиката современите светски трендови во архитектурата, дизајнот и визуелните уметности во целина, преку соодветен одржлив и еколошки пристап во креативните процеси и нови методи во архитектонскиот дизајн, преку користење на обновливи извори на енергија, чисти и енергетски ефикасни зелени технологии, незагадувачки и рециклирани материјали. Тоа исто така ќе биде можност по трет пат да се разменат искуства во Србија со најважните светски и локални предавачи и творци.

Предавачи на Конгресот се:

Thomas Rau / RAU / Холандија  
Branislav Mitrović / MITARH // Србија  
Maria Langarita /  
LANGARITA – NAVARRO / Шпанија  
Peter Pichler / PETER PICHLER ARCHITECTS / Италија  
Vladimir Djurović / VDLA / Либан  
Anu Puustinen / AVANTO / Финска  
Idis Turato / TURATO / Хрватска  
Robert Klun / KLUN AMBIENTI / Словенија

Во рамките на Конгресот ќе се одржат две работилници:

Работилница 1: Marco Lavit е основач на архитектонското и дизајн студио "Lavit", рангиран на листата „Rising Talent Awards“.

Работилница 2: Robert Klun е истакнат словенечки архитект и дизајнер, поранешен претседател на Здружението на дизајнери - Словенија. Основач на компанијата "KLUN ambienti " и победникот на конкурсот за Експо на Словенија во Дубаи во 2020 година.

Карти се продаваат до пополнување на местата. За студентите е овозможено да купуваат карти по цени за студенти. Повеќе информации на [www.congress-saee.com](http://www.congress-saee.com)

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ :

арх. Марија Петровска  
Претставник за Македонија  
+38975395225  
[marija.pet.5@gmail.com](mailto:marija.pet.5@gmail.com)

Katarina Brajković  
PR & Marketing menadžer  
+381 11 2175 978  
+381 60 0223 694